

ФЕРШПЕД АД Скопје
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 36
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на ФЕРШПЕД АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Како што е наведено во белешката 15 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувања во придружене друштво во износ од 278.494 илјади денари. Друштвото ги води овие вложувања по набавната вредност. Друштвото не извршило последователна проценка на објективната вредност на овие вложувања на 31 декември 2023 година согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена можеби би било неопходно да се намали вредноста на овие вложувања. Ревизијата изрази мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на вложувањата во придружене друштво во финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти описани во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја прикажуваат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФЕРШПЕД АД Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 26 април 2024 година

Овластен ревизор

Љупчо Пецев



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

ФЕРШПЕД АД Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи од продажба	6	4.438.125	4.595.920
Останати приходи од работење	7	25.682	13.224
Потрошени материјали и сите инвентар	8	-57.707	-51.353
Трошоци за вработените	9	-210.932	-199.438
Амортизација	14	-52.862	-52.661
Набавна вредност на трговски стоки		-417.998	-225.367
Останати расходи од работење	10	<u>-3.591.582</u>	<u>-3.990.284</u>
Добивка од работење		132.726	90.041
Финансиски приходи	11	7.282	3.991
Финансиски расходи	11	<u>-539</u>	<u>-1.880</u>
Добивка пред оданочување		139.469	92.152
Данок на добивка	12	<u>-15.366</u>	<u>-10.279</u>
Добивка по оданочување		124.103	81.873
Основна заработка по акција (во денари)	13	<u>7.612</u>	<u>5.022</u>

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје ги усвои финансиските извештаи на 20 февруари 2024 година и ги предложи на Собранието на акционери за одобрување

Генерален директор

Драган Наков



**Белешките содржани од страна 10 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Добивка по оданочување		124.103	81.873
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		124.103	81.873
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА			

**Белешките содржани од страна 10 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2023 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	1.075.295	1.081.481
Нематеријални средства	14	325	275
Аванси за материјални средства		-	884
Вложувања во подружници и придрожени друштва	15	703.532	703.532
Вложувања расположливи за продажба	16	6.287	2.667
Останати долгорочни средства		-	-
Вкупно		1.785.439	1.788.839
Тековни средства			
Залихи	17	14.099	10.057
Побарувања од купувачи	18	220.224	141.941
Останати краткорочни побарувања	19	33.356	29.506
Краткорочни позајмици и депозити	20	115.328	150
Парични средства	21	128.170	124.901
Вкупно		511.177	306.555
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.296.616	2.095.394
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		677.426	677.426
Откупени сопствени акции		-431.248	-431.248
Законски и останати резерви		319.838	315.886
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана добивка		1.415.602	1.304.418
Вкупно		1.981.618	1.866.482
Нетековни обврски			
Обврски по долготочни кредити	22	-	1.577
Останати долготочни обврски		-	-
Вкупно		0	1.577
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	23	171.351	105.028
Останати краткорочни обврски	24	143.074	114.687
Обврски по краткорочни кредити	25	573	7.620
Вкупно		314.998	227.335
Вкупно обврски		314.998	228.912
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		2.296.616	2.095.394

Белешките содржани од страна 10 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ФЕРШПЕД АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка	124.103	81.873
Амортизација	52.862	52.661
Добивка / загуба од продажба на вложувања расположливи за продажба	-73	-344
Добивка / загуба од продажба на основни средства, и неотишана вредност на расходувани основни средства	-2.692	-900
Побарувања од купувачи	-78.283	18.755
Останати краткорочни побарувања	-3.850	13.585
Залихи	-4.042	365
Обврски спрема добавувачи	66.323	-50.009
Останати краткорочни обврски	28.333	-2.694
Нето парични текови од деловни активности	182.681	113.292
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-53.634	-45.122
Набавки на нематеријални средства	-124	-179
Аванси за основни средства	-	1.117
Прилив од продадени основни средства	10.608	4.851
Одлив од вложувања во подружници, придружени друштва и вложувања расположливи за продажба	-3.547	-28.736
Прилив од останати долготочни средства	-	-
Одлив / прилив од краткорочни финансиски вложувања	-115.178	2.360
Нето парични текови од инвестициони активности	-161.875	-65.709
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од долготочни кредити	-1.577	-9.461
Одлив од краткорочни кредити	-7.047	-5.150
Исплатени дивиденди	-8.913	-8.916
Исплатени награди	-	-15.281
Откупени сопствени акции	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-17.537	-38.808
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	3.269	8.775
Парични средства на почеток на годината	124.901	116.126
Парични средства на крајот на годината	128.170	124.901

**Белешките содржани од страна 10 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

ФЕРШПЕД АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Реввалориз. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2023 година	677.426	-431.248	315.886	0	1.304.418	1.866.482
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	124.103	124.103
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	124.103	124.103
Трансакции со сопствениците						
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-8.967	-8.967
Распределено за награди	-	-	-	-	-	0
Прекнижено од останати резерви на акумулир. добивка	-	-	-16.048	-	16.048	0
Распределено за инвестиции во основни средства	-	-	20.000	-	-20.000	0
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023 година	677.426	-431.248	319.838	0	1.415.602	1.981.618

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Реввалориз. резерви	Акумулир. добивка	Вкупно
Состојба 01.01.2022 година	677.426	-431.248	291.886	0	1.673.306	2.211.370
Сеопфатна добивка						
Добивка за годината	-	-	-	-	81.873	81.873
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	81.873	81.873
Трансакции со сопствениците						
Распределено за дивиденди	-	-	-	-	-8.966	-8.966
Распределено за награди	-	-	-	-	-15.281	-15.281
Отписи на салда од минати год. на товар на акумулир. добивка	-	-	-	-	-402.514	-402.514
Распределено за инвестиции во основни средства	-	-	24.000	-	-24.000	0
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022 година	677.426	-431.248	315.886	0	1.304.418	1.866.482

Белешките содржани од страна 10 до 36 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Акционерското друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ФЕРШПЕД АД Скопје.

1.2. Основна дејност што ја обавува ФЕРШПЕД АД Скопје е останати придружни дејности во превозот. Друштвото обавува и други дејности: јавни и царински складишта, хотелиерство и угостителство и трговија со мешовити стоки.

1.3. Акционерската главнина на ФЕРШПЕД АД Скопје се состои од 18.113 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 37.400 денари.

Акционери со учество од и над 5% во издадените акции на ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2023 година се: Макошпед АД Скопје 19,65% (19,65% на 31.12.2022 година), Драган Наков 11,83% (11,83% на 31.12.2022 година), Сашо Наков 11,04% (11,04% на 31.12.2022 година) и Европа АД Скопје 9,66% (9,66% на 31.12.2022 година).

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2023 година има откупено 1.810 обични акции или 9,99% од акционерската главнина (1.810 обични акции или 9,99% на 31.12.2022 година).

1.4. Бројот на вработените во ФЕРШПЕД АД Скопје на 31.12.2023 година изнесуваше 275 лица. На 31.12.2022 година во ФЕРШПЕД АД Скопје беа вработени 305 лица.

1.5. Седиштето на друштвото е на ул. Македонија бр. 11а, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје се подгответи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата расположливи за продажба за кои постои активен пазар кој се признаси според објективна (пазарна) вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во дологодна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случаувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики се конзистентно применети во текот на презентираните периоди.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на производи, стоки и услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува, намален за вратените производи и стоки, попустите и количинските работи.

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите.

Продажба на услуги

Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите имајќи го во предвид степенот на нивната завршеност.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се исказуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се исказуваат како расходи за камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата расположливи за продажба се исказуваат во билансот на успех како приходи во рамките на финансиските приходи. Тие се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за нивно примање.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата се книжат како зголемување на нивната вредност.

ФЕРШПЕД АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотписаната вредност на расходуваните недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува ФЕРШПЕД АД Скопје се како што следи:

Градежни објекти	1,25 - 10%
Производна опрема	7 - 12,5%
Патнички моторни возила, возила на моторен погон и приклучни уреди	16,5%
Компјутерска опрема и телекомуникациска опрема	16,5%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20%
Останата неспомната опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поединечните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгочините средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвреднето, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Вложувањата расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата расположливи за продажба, акумулираниот износ во капиталот што произлегува од промена на вредноста на вложувањата расположливи за продажба, се евидентира во билансот на успех.

Вложувањата во друштвата во мнозинска сопственост и во придружените друштва се евидентираат според набавната вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.10. Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната и нето реализациона вредност. Набавната вредност на залихите ги вклучува сите трошоци за нивна набавка и другите трошоци направени залихите да се доведат до нивната сегашна состојба. Нето реализациона вредност е проценетата продажна цена во редовниот тек на работење намалена за проценетите трошоци неопходни да се изврши продажбата.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.11. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отписаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.12. Вложувања во хартии од вредност за тргувanje

Вложувањата во хартии од вредност за тргуванje во билансот на состојба се класифицираат во рамките на тековните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата за тргуванje се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата за тргуванje се признава во билансот на успех во рамките на останати оперативни приходи, односно расходи.

3.13. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, девизни сметки во банките, денарска и девизна благајна, депозити во банки со рок на доспевање пократок од 90 дена и други парични средства.

3.14. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се исказуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

3.15. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва произлегува од ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата пред 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди. Ефектот на ревалоризацијата се внесуваше во ревалоризационата резерва. Оваа резерва не е на располагање на акционерите.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.17. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгочорни и краткорочни кредити. Делот од долгочорните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се рекласифира во рамките на тековните обврски.

3.18. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок на добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се исказува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, т.н. даночко непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.19. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.20. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.21. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (rizik од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управниот одбор. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

ФЕРШПЕД АД Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради продажби и набавки на производи, стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукутации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

ФЕРШПЕД АД Скопје е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што овој вид на ризик е надвор од контрола на Друштвото.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ФЕРШПЕД АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити и позајмици (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2023	2022
Обврски по кредити и позајмици	573	9.197
Парични средства	-128.170	-124.901
Нето обврски по кредити	-127.597	-115.704
Капитал и резерви	1.981.618	1.866.482
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

На 31.12.2023 и 31.12.2022 година ФЕРШПЕД АД Скопје не е нето кредитно задолжено друштво бидејќи паричните средства се поголеми од обврските по кредити и позајмици.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари. Поради тоа, истото е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2023 и 2022 година по валути е како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	33.906	109.433	29.342	38.853
УСД	1.067	9	-	308
	34.973	109.442	29.342	39.161

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	456	7.058	-456	-7.058
УСД	107	-30	-107	30
	563	7.028	-563	-7.028

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Финансиски средства		
Некаматоносни		
Парични средства	122.021	47.847
Побарувања од купувачи	220.224	141.941
Останати побарувања	28.912	25.170
Побарувања за дадени позајмици	1.810	150
Останати долгорочни средства	-	-
Вложувања во подружници, во придржени друштва и вложувања расположливи за продажба	709.819	706.199
	1.082.786	921.307
Каматоносни со фиксна камата		
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Парични средства	6.149	77.054
Вложувања во државни записи	11.518	-
Депозити во банки	102.000	-
	119.667	77.054
Каматоносни со променлива камата		
Побарувања за дадени позајмици	-	-
Депозити во банки	-	-
	1.202.453	998.361
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски спрема добавувачи	171.351	105.028
Обврски за позајмици	-	-
Останати тековни обврски	63.253	44.556
	234.604	149.584
Каматоносни со променлива камата		
Обврски по кредити и позајмици	-	-
	0	0
Каматоносни со фиксна камата		
Обврски по кредити и позајмици	573	9.197
	573	9.197
	235.177	158.781

Следната tabela ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2023	2022	2023	2022
Дадени депозити и позајмици	-	-	-	-
Земени кредити и позајмици	-	-	-	-
	0	0	0	0

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	573				573
Обврски спрема добавувачи	171.351	-	-	-	171.351
Останати обврски	63.253	-	-	-	63.253
	235.177	0	0	0	235.177

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и позајмици	4.116	2.606	898	1.577	9.197
Обврски спрема добавувачи	105.028	-	-	-	105.028
Останати обврски	44.556	-	-	-	44.556
	153.700	2.606	898	1.577	158.781

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	128.170	-	-	-	128.170
Побарувања од купувачи	204.205	7.124	4.039	4.856	220.224
Останати побарувања	5.347	2.879	12.276	8.410	28.912
Побарувања за позајмици	1.810	-	-	-	1.810
Орочени депозити	102.000	-	-	-	102.000
Вложув. во државни записи	11.518	-	-	-	11.518
Останати долгор. побарув.	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници, придружени друштва и раположливи за продажба	-	-	-	-	0
	453.050	10.003	16.315	723.085	1.202.453

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	124.901	-	-	-	124.901
Побарувања од купувачи	122.968	12.475	3.208	3.290	141.941
Останати побарувања	22.287	-	-	2.883	25.170
Побарувања за позајмици	150	-	-	-	150
Орочени депозити	-	-	-	-	0
Останати долгор. побарув.	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници, придружени друштва и раположливи за продажба	-	-	-	-	0
	270.306	12.475	3.208	706.199	706.199
	270.306	12.475	3.208	712.372	998.361

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба во земјата	4.346.402	4.429.738
Приходи од продажба во странство	91.723	166.182
Вкупно	4.438.125	4.595.920

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2023	2022
Наплатени отпишани побарувања	995	106
Добивка од продажба на недвижности и опрема	2.764	968
Приходи од отпис на обврски	214	1.519
Приходи од надомест на штети	941	637
Приходи од вишоци	5.232	7.129
Приходи од продажба на запленета опрема	12.846	-
Останато	<u>2.690</u>	<u>2.865</u>
Вкупно	<u>25.682</u>	<u>13.224</u>

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2023	2022
Потрошени сировини и материјали	54.691	49.682
Отпис на ситен инвентар	<u>3.016</u>	<u>1.671</u>
Вкупно	<u>57.707</u>	<u>51.353</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2023	2022
Бруто плати	203.677	194.650
Други надоместоци за вработените	<u>7.255</u>	<u>4.788</u>
Вкупно	<u>210.932</u>	<u>199.438</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2023	2022
Транспортни трошоци	375.841	579.513
Потрошена енергија	29.215	62.171
Трошоци за тековно одржување и заштита	5.518	4.424
Трошоци за закупнини	10.101	8.917
Трошоци за царина и царински давачки	3.099.708	3.273.322
Вредносно усогласување и отпис на побарувања	10	1.724
Трошоци за репрезентација, реклами, спонзор.	10.726	6.561
Трошоци за банкарски услуги	6.162	6.182
Даноци кои не зависат од резултатот	4.608	4.481
Судски, адвокатски и нотарски трошоци	383	2.268
Трошоци за вода и смет	8.326	8.450
Премии за осигурување	1.889	1.708
Трошоци за органите на управување	14.251	13.634
Трошоци за вработени преку специјализирана агенција за вработување	749	2.540
Трошоци за договор на дело	6.650	1.711
Трошоци за информатичко софтверски услуги	2.920	4.849
Трошоци што се рефактурираат	3.251	364
Трошоци за агенциска провизија	2.398	1.226
Останато	<u>8.876</u>	<u>6.239</u>
Вкупно	<u>3.591.582</u>	<u>3.990.284</u>

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од камати	3.698	289
Позитивни курсни разлики	427	715
Дивиденди	<u>3.157</u>	<u>2.987</u>
Вкупно финансиски приходи	<u>7.282</u>	<u>3.991</u>
Расходи за камати	-82	-974
Негативни курсни разлики	-457	-906
Останати финансиски расходи	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно финансиски расходи	<u>-539</u>	<u>-1.880</u>
Нето финансиски расходи	<u>6.743</u>	<u>2.111</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка пред оданочување	139.469	92.152
Даночното непризнаените расходи	43.752	21.686
Даночна основа	<u>183.221</u>	<u>113.838</u>
Намалување на даночната основа	-23.157	-11.044
Даночна основа по намалување	<u>160.064</u>	<u>102.794</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	16.006	10.279
Намалување на пресметаниот данок	-640	-
Данок на добивка по намалување	<u>15.366</u>	<u>10.279</u>
Ефективна даночна стапка	<u>11,02%</u>	<u>11,15%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Заработка која им припаѓа на имателите на обични акции	124.103	81.873
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>16.303</u>	<u>16.303</u>
Основна заработка по акција во денари	<u>7.612</u>	<u>5.022</u>

Основната заработка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондериралиот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработка по акција не е пресметана затоа што ФЕРШПЕД АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на 31 декември 2023 и 2022 година се како што следи:

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2023 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Други основни средства	Вкупно	Немате. средства
Набавна вредност						
Состојба, 01.01.2023 година	1.568.226	666.322	7.952	3.812	2.246.312	23.611
Нови набавки	12.645	40.989		-	53.634	124
Пренос од инвестиции во тек	7.952	-	-7.952	-	0	-
Пренос од аванси за инвест.	720	164	-	-	884	-
Прекнижување и усогласување	-	-71	-	-	-71	-
Расходување и продажба	-5.701	-9.151	-	-	-14.852	-
Состојба, 31.12.2023 година	1.583.842	698.253	0	3.812	2.285.907	23.735
Исправка на вредност						
Состојба, 01.01.2023 година	655.937	508.894	-	-	1.164.831	23.336
Амортизација	21.270	31.518	-	-	52.788	74
Прекнижување и усогласување	-1	-70	-	-	-71	-
Расходување и продажба	-170	-6.766	-	-	-6.936	-
Состојба, 31.12.2023 година	677.036	533.576	0	0	1.210.612	23.410
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
На 31.12.2023 година	906.806	164.677	0	3.812	1.075.295	325

2022 година

во илјади денари	Земјиште и градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Други основни средства	Вкупно	Немате. средства
Набавна вредност						
Состојба, 01.01.2022 година	1.553.550	653.110	0	3.801	2.210.461	23.432
Нови набавки	15.834	21.336	7.952	-	45.122	179
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	0	-
Пренос од аванси за инвест.	-	-	-	-	0	-
Прекнижување и усогласување	60	-	-	11	71	-
Расходување и продажба	-1.218	-8.124	-	-	-9.342	-
Состојба, 31.12.2022 година	1.568.226	666.322	7.952	3.812	2.246.312	23.611
Исправка на вредност						
Состојба, 01.01.2022 година	631.440	486.303	-	-	1.117.743	23.083
Амортизација	21.239	31.317	-	-	52.556	105
Прекнижување и усогласување	3.702	-3.779	-	-	-77	148
Расходување и продажба	-444	-4.947	-	-	-5.391	-
Состојба, 31.12.2022 година	655.937	508.894	0	0	1.164.831	23.336
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ						
На 31.12.2022 година	912.289	157.428	7.952	3.812	1.081.481	275

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити и гаранции од банки под хипотека се дадени следните градежни објекти:

- Деловен простор во Маџари на КП 1056 со површина од 14.305 метри квадратни, со сметководствена вредност од 57.412 илјади денари;
- Деловен простор во Маџари на КП 1050 со површина од 14.580 метри квадратни, со сметководствена вредност од 68.104 илјади денари.

15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

во илјади денари	2023	2022
Вложувања во подружници		
- Хотели Метропол АД Охрид	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје	10.542	10.542
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	33.443	33.443
- Ферагент ДОО Бар	66	66
- Фертrade ДОО Белград	250	250
	425.038	425.038
Вложувања во придружени друштва		
- Европа АД Скопје (учество од 21,77%)	278.494	278.494
- Останати	-	-
	278.494	278.494
ВКУПНО		
	703.532	703.532

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Вложувања во котирани друштва на Македонска берза - сегмент берзанска котација	-	1.369
Вложувања во котирани друштва на Македонска берза - сегмент задолжителна котација	4.989	-
Вложувања расположливи за продажба во некотирани друштва	298	298
Вложувања во удели на трговски друштва	1.000	1.000
Вкупно	6.287	2.667

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Материјали, резервни делови и ситен инвентар	7.120	6.850
Трговски стоки	6.979	3.207
Вкупно	<u>14.099</u>	<u>10.057</u>

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања од купувачи во земјата	225.526	156.527
Побарувања од купувачи во странство	31.408	43.299
	<u>256.934</u>	<u>199.826</u>
Минус - Исправка на вредност	-36.710	-57.885
Вкупно нето	<u>220.224</u>	<u>141.941</u>

19. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања од државата		
за повеќе платени даноци	27	1.717
Побарувања од вработени	1.899	2.474
Побарувања за аванси и депозити	2.097	1.847
Побарувања по цесии	20.463	14.456
Побарување за дивиденда од подружница	6.485	6.485
Однапред пресметани и платени трошоци	2.347	2.489
Останати побарувања	<u>38</u>	<u>38</u>
Вкупно	<u>33.356</u>	<u>29.506</u>

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Позајмици на подружници	-	-
Позајмици на правни лица	1.810	150
Вложувања во државни записи	11.518	-
Депозити во банки	<u>102.000</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>115.328</u>	<u>150</u>

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Жиро сметки	117.727	38.991
Денарска благајна	38	107
Благајна на менувачница	370	236
Девизни сметки	3.866	8.307
Девизна благајна	20	205
Депозити по видување	<u>6.149</u>	<u>77.055</u>
Вкупно	<u>128.170</u>	<u>124.901</u>

22. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Халкбанк АД Скопје	-	6.109
Обврски по финансиски лизинг	<u>573</u>	<u>3.088</u>
Вкупно	<u>573</u>	<u>9.197</u>
Намалено за обврските со доспеваност за плаќање до една година	-573	-7.620
Вкупно	<u>0</u>	<u>1.577</u>

Долгорочниот кредит од Халкбанк АД Скопје на 31.12.2022 беше девизен, со фиксна каматна стапка од 1,6% на годишно ниво.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Планот за отплата на главнината на долготочните обврски на 31 декември 2023 година е како што следи:

година	во илјади денари
2024	573
Вкупно	573

23. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	142.582	75.063
Обврски спрема добавувачи во странство	28.769	29.965
Обврски за нефактурирани стоки	-	-
Останато	-	-
Вкупно	171.351	105.028

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски за данок на додадена вредност	1.384	1.826
Обврски за данок на добивка	5.243	1.057
Обврски за бруто плати	30.016	24.590
Обврски спрема членовите на органот на управување	10.170	7.381
Обврски по камати	1.293	1.445
Обврски за аванси	15.098	4.740
Пресметани трошоци (ПВР)	58.238	58.906
Пресметани приходи за идни периоди (ПВР)	6.485	6.485
Обврски по цесии	13.147	6.763
Останати обврски	2.000	1.494
Вкупно	143.074	114.687

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Од вкупно 58.238 илјади денари пресметани трошоци - ПВР (58.906 илјади денари на 31.12.2022 година) 50.173 илјади денари се однесуваат на трошоци за одложено плаќање на царина и царински давачки кои доспеваат за плаќање во наредната година до 10 јануари (48.639 илјади денари на 31.12.2022 година). Овие плаќања се покриени со банкарска гаранција.

25. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски спрема банки	-	-
Обврски спрема подружници и придружени друштва	-	-
Обврски спрема останати кредитори	-	-
Вкупно	0	0
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	573	7.620
Вкупно	573	7.620

26. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	2023	2022
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

27. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Субјектите се сметаат за поврзани ако едната страна ја контролира другата страна или има значително влијание врз истата при донесување на финансиски или оперативни одлуки. Друштвото е поврзано со своите подружници и нивните поврзани страни. Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите со неговите подружници.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022
Вложувања во подружници (белешка 15)	425.038	425.038
- Хотели Метропол АД Охрид (учество од 73,503%)	177.479	177.479
- Лотарија на Македонија АД Скопје (уч. од 57,93%)	203.258	203.258
- Фершпед Брокер АД Скопје (учество од 99,981%)	10.542	10.542
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун (учество од 100%)	33.443	33.443
- Ферагент ДОО Бар (учество од 100%)	66	66
- Ферграде ДОО Белград (учество од 100%)	250	250
Побарувања од купувачи	4.995	1.723
- Хотели Метропол АД Охрид	3.642	483
- Лотарија на Македонија АД Скопје	93	-
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	-
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	-	-
- Ферагент ДОО Бар	1.260	1.240
Побарувања за краткорочни позајмици	0	0
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	-
Останати краткор. побарувања (аванси, депозити, цесии, др.)	13.647	8.772
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	1.847	1.847
- Ферагент ДОО Бар	6.485	6.485
- Хотели Метропол АД Охрид	5.315	416
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	24
Обврски спрема добавувачи	4.425	6.410
- Хотели Метропол АД Охрид	157	7
- Лотарија на Македонија АД Скопје	400	832
- Фершпед Брокер АД Скопје	426	282
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	2.194	3.949
- Ферагент ДОО Бар	1.248	1.248
- Ферграде ДОО Белград	-	92

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за краткорочни позајмици	0	0
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
Останати краткорочни обврски (камати)	1.268	1.418
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
- Лотарија на Македонија АД Скопје	194	194
- Фершпед Брокер АД Скопје	1.074	1.224
Приходи од продажба на стоки и услуги	27.800	25.868
- Хотели Метропол АД Охрид	26.789	20.952
- Лотарија на Македонија АД Скопје	1.004	3.878
- Фершпед Брокер АД Скопје	7	12
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	-	1.026
Приходи од камати	0	0
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	-
Набавки на стоки и услуги	21.370	16.410
- Хотели Метропол АД Охрид	750	281
- Лотарија на Македонија АД Скопје	3.540	3.924
- Фершпед Брокер АД Скопје	144	144
- Еуротрайдинг ДООЕЛ Солун	16.936	11.815
- Фертrade ДОО Белград	-	246
Расходи од камати	0	0
- Хотели Метропол АД Охрид	-	-
- Лотарија на Македонија АД Скопје	-	-
- Фершпед Брокер АД Скопје	-	-

Во продолжение се дадени салдата и трансакциите што произлегуваат од односите на ФЕРШПЕД АД Скопје со придружното друштво ЕВРОПА АД Скопје.

ФЕРШПЕД АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2023	2022
Вложувања во Европа АД Скопје	278.494	278.494
Побарувања од купувачи	63.650	3.153
Останати краткорочни побарувања (аванси, цесии)	2.047	1.116
Обврски спрема добавувачи	470	765
Обврски за позајмици	-	-
Обврски за камати	25	25
Продажба на стоки и услуги	230.713	20.067
Набавки на стоки и услуги	1.144	2.024
Расходи за камати	-	25

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година побарувањата од судски постапки покренати против ФЕРШПЕД АД Скопје изнесуваат околу 20.368 илјади денари (20.368 илјади денари на 31.12.2022 година). Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако исходот на судските постапки не може да се утврди со сигурност, раководството смета дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

ФЕРШПЕД АД Скопје на 31 декември 2023 година има обврски по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 412.405 илјади денари (430.539 илјади денари на 31.12.2022 година).

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.